

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 39

Год. LXVI

Понеделник, 22 март 2010

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
689. Уредба за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви.....	2	696. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2010 година.....	5
690. Уредба за начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоконите резерви.....	3	697. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар пловен објект на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје...	6
691. Уредба за критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоконите резерви.....	3	698. Одлука за укинување на увозните давачки за одделни керамички производи и необработени благородни метали	6
692. Одлука за висината на надоместокот за издавање бродски исправи и книги	4	699. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	7
693. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	700. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....	7
694. Одлука за давање согласност на статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	5	701. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	8
695. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Кралството Норвешка.....	5		

	Стр.		Стр.
702. Решение за именување раководител, членови и заменици членови на Меѓуресорската координативна група за претседавањето на Република Македонија со Комитетот на министри на Советот на Европа во периодот од мај до ноември 2010 година.....	9	706. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2009 од 10 март 2010 година.....	22
703. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година.....	10	707. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.....	25
704. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.....	10	708. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија.....	36
705. Правилник за постапките и начинот на набљудување и мерење на квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на метеоролошките станици.....	16	709. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за средното образование во Република Македонија.....	37
		710. Листа на постојани вештаци на Основен суд - Радовиш.....	39
		Огласен дел.....	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

689.

Врз основа на член 8а од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдува висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви.

Член 2

За складирање, чување и обновување на житни култури од стоконите резерви, се плаќа надоместок за:

- 1) трошоците за складирање, чување и обновување во висина од:
 - 20,00 денари/тон месечно, без ДДВ, за чување на количини до 15.000 тони и
 - 17,00 денари/тон месечно, без ДДВ, за чување на количини над 15.000 тони и

- 2) трошоците за фумигација во висина од 31,00 денари/тон, без ДДВ, еднаш годишно.

Член 3

За складирање, чување и обновување на сол и сурово сончогледово масло од стоконите резерви како надомест на складиштарите се смета остварениот приход од користењето за сопствени потреби на најмногу 30% од вкупните складирани количини на сол односно сурово сончогледово масло од стоконите резерви, во тековната година, со обврска таа количина да биде во целост надоместена заклучно до 31-ви декември секоја година.

Член 4

За складирање, чување и обновување на нафтени деривати од стоконите резерви како надомест на складиштарите се смета остварениот приход од користењето за сопствени потреби на најмногу 30% по дериват од стоконите резерви, во тековната година, со обврска таа количина да биде во целост надоместена заклучно до 31-ви декември секоја година.

Член 5

За складирање, чување и обновување на лекови и медицински помагала од стоконите резерви како надомест на складиштарите се смета остварениот приход од користењето за сопствени потреби на најмногу 30% од складираните количини на лекови и медицински помагала од стоконите резерви, за секоја ставка поединечно, во тековната година, со обврска таа количина да биде во целост надоместена заклучно до 31-ви декември секоја година.

Член 6

Одредбите од оваа уредба се применуваат на складиштарите кај кои во тековната година, при вршење на контрола во постапка согласно закон не е констатиран кусок на стоките од стоконите резерви и не е констатирано отстапување на квалитетот на стоките од стоконите резерви за соодветните стоки.

Член 7

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за условите и критериумите за избор на складиштари на стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ број 16/05).

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1510/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

690.

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ КОЛИЧИНИ И ВРЕДНОСТИ НА ЗАГУБИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ХЕМИСКИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА СТОКАТА ПРЕКУ КАЛО, РАСТУР, КРШЕЊЕ, РАСИПУВАЊЕ И ЕВАПОРАЦИЈА ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви.

Член 2

Како кало, растур, кршење, расипување и евапорација се смета загубата на стоката која настанува поради хемиските и физичките својства на стоката (сушење, испарување, собирање, кршење, топење и слично) поради манипулација со стоките во складовите како последица на технолошкиот процес, односно преземање на неопходните активности во постапувањето со стоките во складиштата.

Член 3

За пченица и јачмен се признава кало и растур во висина од вкупно 0,2% од просечните количини на пченица и јачмен од стоковните резерви, за период на чување од една година.

Член 4

За пченка се признава кало и растур во висина од вкупно 0,4% од просечните количини на пченка од стоковните резерви за период на чување од една година.

Член 5

Загубите на стока од членовите 3 и 4 од оваа уредба, се одобруваат количински, со намалување на количините на стоките од стоковните резерви кај складиштарот, во износ соодветен на пресметаното кало и растур за секоја стока соодветно.

Член 6

Одредбите од оваа уредба се применуваат на складиштарите кај кои во тековната година при вршење на контрола во постапка согласно закон не е констатиран кусок на стоките од стоковните резерви и не е констатирано отстапување на квалитетот на стоките од стоковните резерви за соодветната стока.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1511/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

691.

Врз основа на член 8 став 8 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 103/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.03.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗБОР НА СКЛАДИШТАРИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОСТОРОТ НАМЕНЕТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви.

Член 2

Покрај критериумите и условите утврдени во член 8 од Законот за стоковните резерви, просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви треба:

- да е изграден од цврст материјал, градежно-технички погоден за намената за која е определен, со сидови, подови и плафони изработени од материјали погодни за чистење и дезинфицирање;
- да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано земјиште;
- да е поврзан со комунална инфраструктура;
- да има функционална поврзаност на просториите (хоризонтална и вертикална) за непречена работа со стоковните резерви во сите фази сметано од прием, сместување, чување, обновување и испорака, без ризик и можности за мешање на производите;
- да биде ограден;
- да има непречен пристап за истовар и утовар на стоките;
- да има природна или вештачка вентилација;
- да има опрема, прибор и алат за сместување и манипулирање со стоките;
- да има опрема за мерење - вага за соодветен вид на стока, баждарена согласно важечки пропис;
- да се обезбедени сите потребни мерки на физичко обезбедување на складиштето и противпожарна заштита согласно важечките прописи.

Максималните количини на стоки од стоковните резерви дадени на складирање и чување, не треба да надминат 60% од вкупните функционални капацитети на складиштарот.

Член 3

(1) Исполнувањето на критериумите и условите од член 8 од Законот за стоковните резерви, се докажува со доставување на следните документи:

- документи за тековна состојба и регистрирана дејност издадени од Централен регистар на Република Македонија;

- извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех, издаден од Централен регистар на Република Македонија;

- доказ за сопственост или право на користење на просторот наменет за складирање и чување на стоки од стоковните резерви, кој ги исполнува условите од член 2 на оваа уредба;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај, од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација, од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, од надлежен орган;

- документ за исполнување на пропишани услови за вршење на дејност издаден од надлежен орган, а за складиштарите на нафтени деривати лиценца за складирање издадена од надлежен орган.

(2) Документите од ставот (1) на овој член не треба да бидат постари од шест месеци освен документите од став 1 алинеја 7 на овој член и се доставуваат во оригинал или копија заверена од складиштарот.

Член 4

При вршење на изборот на складиштари на стоковни резерви се води сметка за територијалната разместеност на стоковните резерви, при што податоците за територијалната разместеност на стоковните резерви претставуваат класифицирни информации.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1512/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

692.

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за внатрешна пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07, 26/09 и 22/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ БРОДСКИ ИСПРАВИ И КНИГИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на надоместокот за издавање на бродски исправи и книги за бродови во внатрешната пловидба, впишани во македонскиот регистар на бродови.

Член 2

Висината на надоместокот за издавање на бродските исправи и книги изнесува:

1. Бродско свидетелство	315 денари
2. Привремено бродско свидетелство	105 денари
3. Попис на екипаж	1.310 денари
4. Бродски дневник	4.225 денари
5. Машински дневник	4.225 денари
6. Здравствен дневник	860 денари
7. Радио дневник	520 денари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-5347/1-09
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

693.

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Недвижната ствар земјиште лоцирано во КО Штип 1 на КП бр. 1370/2 со вкупна површина од 596 м², запишана во Имотен лист бр. 4978 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар - Штип, сопственост на Република Македонија и КП бр.1375/15 со вкупна површина од 2144 м² запишана во Имотен лист бр.87806 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар - Штип, сопственост на Република Македонија или со вкупна површина на ГП на ул.„Гоце Делчев“ бб од 2740 м², се дава на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип во рок од 3 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6631/1-09
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

694.

Врз основа на член 23 став (2) од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија, донесен од Советот на Институтот, на седницата, одржана на 29.01.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1095/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

695.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

1. За учество во вежбовната активност „Steadfast Juncture 2010“, која ќе се одржи во Ставангер, Кралството Норвешка, во период од 3 до 15 мај 2010 година, се испраќаат 2 (двајца) припадници на Армијата Република Македонија – офицери во својство на набљудувачи.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1431/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

696.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/07 и 5/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2010 ГОДИНА

Член 1

Квотата на работни дозволи за 2010 година се определува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во натамошниот текст: квота).

Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 3.000 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 1650 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 500 дозволи за работа за сезонско работење на странци и
- 150 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени странците од член 5 став (3) од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/07 и 5/09).

(3) Министерството надлежно за работи од областа на трудот, (во натамошниот текст: министерство), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспоредба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови на пазарот на трудот;

- 200 работни дозволи за странци со специфични знаења и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија и

- 700 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 500 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование и

- 200 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа одлука, дозволи се распределуваат на:

- 300 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото;

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделието и шумарството, како и

- 50 дозволи за работа за други сезонски работи.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништво од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците, кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив изедначените сезонски работници.

Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

Член 6

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2, став (1) на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1434/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

697.

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР ПЛОВЕН ОБЈЕКТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерство за одбрана му престанува користењето на движна ствар-пловен објект патролен чамец „ПЧ 306“.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“-Скопје, за правата и обврските на движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1448/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

698.

Врз основа на член 19, став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05 и 4/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА ОДДЕЛНИ КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ И НЕОБРАБОТЕНИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки – царинска стапка, за одделни керамички производи и необработени благородни метали и тоа:

Тарифна ознака	О П И С
6909 11 00 00	- Керамички производи за лабораториска, хемиска или друга техничка употреба: --Од порцелан
6909 12 00 00	-Керамички производи за лабораториска, хемиска или друга техничка употреба: ---Производи кои имаат тврдина еднаква на 9 или повеќе на Мосовата скала
6909 19 00 00	-Керамички производи за лабораториска, хемиска или друга техничка употреба: --Друго
7108 12 00 00	Злато (вклучувајќи платинирано) необработено или во форма на полупроизводи, или во форма на прав: -Немонетарно: --Други необработени форми
7110 11 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Платина: --Необработена или во прав
7110 21 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Паладиум: --Необработен или во прав
7110 31 00 00	Платина, необработена, полупроизводи или во прав: -Родиум: --Необработен или во прав

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2010 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1449/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

699.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 март 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009 и 144/2009), во член 1 во табелата по алинејата „секретар на Секретаријатот за законодавство-3,2“ се додава нова алинеја, која гласи:

– „државен секретар во министерствата, Секретаријатот за европски прашања и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор – 3, 0“.

Член 2

Оваа одлука ќе се применува од 22 март 2010 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1702/1
9 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

700.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/94, 60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01, 72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 54/06, 124/06, 12/07, 18/07, 91/07 и 101/07) во точката 1 под Б) регионалните патишта, зборовите: „К2- 409 врска со Р-409 – Бигорски манастир Свети Јован Крстител“, се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1429/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

701.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари: книги-учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на одбраната и тоа:

Р. бр.	Наслова на учебникот и авторот	Назив на странската издавачка кука	ISBN	Број на страници	Количина при- мерици	CIP
1.	„The Chemistry of explosives“ („Хемија на експлозивни“) Jacqueline AKHAVAN (Жаклин Акаван)	The Royal Society of Chemistry 2004 (Кралско друштво за хемија 2004)	978-608-65029-2-8	190	850	662.2
2.	„Leadership“ („Лидерство“) Rudolph GIULIANI (Рудолф Џулијани)	New York Hyperion, 2002 (Њу Јорк Хиперион 2002)	978-608-4563-07-5	444	850	821.111 (73)-94
3.	„Alliance Politics“ („Политики на алијансите“) Glenn SNYDER (Глен Шнајдер)	Cornell University Press (Корнел Универзитет Прес)	978-608-4563-04-4	444	850	327.51
4.	„Explosive Effects and Applications“ („Експлозивни ефекти и апликации“) – Jonas A. ZUKAS and William WALTERS (Јанас А.Зукас и Вилијам Валтерс)	Springer-Verlag New York, Inc (Спрингер-Верлаг, Њу Јорк, АД)	978-9989-682-43-8	431	850	662.2 539 623.37.6
5.	„The Age of Terrorism and International Political System“ („Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем“) Adrian GUELKE (Адријан Гуелке)	Copyright by Adrian Guelke (Авторско право на Адријан Гуелке)	978-9989-183-73-7	259	850	323.28 343.326
6.	„War and Self-Defense“ („Војна и самоодбрана“) David RODIN (Дејвид Родин)	David RODIN, 2002 (Дејвид Родин, 2002)	978-9989-183-4-6	228	850	355.17 341.312. 5 355.45
7.	„The Origins of Alliances“ („Потекло на сојузите“) Stephen M. WALT (Стивен М.Валт)	Cornell University Press (Корнел Универзитет Прес)	978-608-210-038-8	336	850	327.51
8.	„The limits of alliance“ („Границите на алијансата“) Andrew A. Michta (Ендрју А.Мичта)	Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Lanham,, Maryland U.S.A. (Роуман и Литлфилд издавачи, АД, Ланхам, Мериленд, САД)	978-608-4535-17-1	149	850	327 (100-622 НАТО: 4-17); 327 (100-622 НАТО: 4-191.2)

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за образование и наука, со кој ќе се уредат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1475/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

702.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА КООРДИНАТИВНА ГРУПА ЗА ПРЕТСЕДАВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ВО ПЕРИОДОТ ОД МАЈ ДО НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА

1. За раководител на Меѓуресорската координативна група, Национален координатор за претседавањето на Република Македонија со Комитетот на министри на Советот на Европа се именува Сања Зографска - Крстеска, помошник-раководител на Секторот за политички мултилатерални односи при Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

2. За членови на Меѓуресорската координативна група, се именуваат:

- Олгица Василевска, Министерство за надворешни работи,
- Ирена Брзанова, Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија,
- Сефер Јаше, Кабинет на министерот без ресор, Неждет Мустафа,
- Светлана Влаховиќ Димановска, Министерство за внатрешни работи,
- Виолета Влаховиќ, Министерство за внатрешни работи,
- Горица Атанасова, Министерство за правда,
- Кристина Павловска, Министерство за финансии,
- Биљана Додевска Стојановска, Министерство за економија,
- Биљана Целевска, Министерство за здравство,
- Бардуљ Туши, Министерство за образование и наука,
- Елена Николовска, Министерство за труд и социјална политика,
- Елена Петкановска, Министерство за локална самоуправа,
- Јованка Ѓорѓеска Кузманоска, Министерство за култура,
- Љубица Ефтимоска, Министерство за транспорт и врски,
- Даниела Рендевска, Министерство за животна средина и просторно планирање,
- Сашо Димитријоски, Министерство за информатичко општество,

- Марија Николоска, Министерство за информатичко општество,

- Љуба Сиљаноска, Секретаријат за европски прашања,

- Атула Касуми, Секретаријат за спроведувањето на Рамковниот договор,

- Александар Пујовски, Агенција за млади и спорт,

- Искра Дамческа, Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам,

- Јелена Павловска, Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи,

- Никола Тодоровски, Собрание на Република Македонија,

- Билјана Николовска Жагар, Агенција за државни службеници,

- акад. Бојан Шоптрајанов, Совет за Радиодифузија,

- Марјан Ѓорчев, Секретаријат на Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

3. За заменици - членови на Меѓуресорската координативна група за претседавањето на Република Македонија со Комитетот на министри на Советот на Европа се именуваат:

- Симон Каневче, Министерство за надворешни работи,

- Марија Стефанова, Собрание на Република Македонија,

- Ивона Лазарова, Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија,

- Ерцан Селими, Кабинет на министерот без ресор, Неждет Мустафа,

- Бехар Амети, Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор,

- Борче Николовски, Министерство за култура,

- Јасмина Трпевска, Министерство за животна средина и просторно планирање,

- Лидија Милевска, Министерство за информатичко општество,

- Ана Ангеловска, Секретаријат за европски прашања,

- Александар Стојков, Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам,

- Сејдула Лимановски, Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи,

- Анета Трпевска, Министерство за образование и наука,

- Сања Димовска, Министерство за правда,

- Оливера Пенева, Министерство за труд и социјална политика,

- Јовица Голиќ, Министерство за транспорт и врски,

- Валентина Наумова, Министерство за внатрешни работи,

- Сашко Коцев, Министерство за внатрешни работи,
- Ардиана Абазии Рамадани, Министерство за економија,
- Сенад Мемеди, Министерство за здравство,
- Милон Истрефи, Министерство за локална самоуправа,
- Андрија Алексоски, Министерство за финансии,
- Горан Цветковски, Агенција за државни службеници,
- Гордана Цекова, Агенција за млади и спорт,
- Бранко Радовановиќ, Совет за радиодифузија,
- Борче Маневски, Совет за радиодифузија,
- Блерим Беџети, Секретаријат на Заедницата на единиците на локалната самоуправа.

4. Во работата на Меѓуресорската координативна група, по потреба, може да земат учество и други членови од релевантните национални институции.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6759/1-09
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

703.

Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09) и член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.03.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/10 и 26/10) во делот II во потточка 1.15., во колоната критериум во алинејата 4 бројот „15“ се заменува со бројот „20“.

2. Во делот XI став 3, зборовите: „26.03.2010 година“ се заменуваат со зборовите: „31.05.2010 година“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1655/1
16 март 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

704.

Врз основа на член 23-а став 3 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07 и 140/08), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/08), во членот 3 по броевите "79/03)," се додаваат зборовите: " Одлуката за Сметковниот план за банките ("Службен весник на Република Македонија" бр. 118/07, 139/08, 163/08, 31/09, 66/09 и 118/09) ".

Член 2

Образецот "ДЕ" - Посебни податоци за државна евиденција за банките, штедилниците и други финансиски организации се заменува со нов образец: "Образец ДЕ - Посебни податоци за државна евиденција за банките и другите финансиски институции", кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник ќе се применува при доставувањето на годишната сметка за 2009 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-4160/3
11 февруари 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Образец "ДЕ"

Период			Контролор																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
			0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6			
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)			Резервни кодекси																		

Назив на банката
или друга финансиска институција _____
Адреса, седиште и телефон _____
Единствен даночен број _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за банките и другите финансиски институции

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	(во денари) Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		A. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (< 601 или = од АОП 175 од БС)			
1.	02001+02011+02021	Набавна вредност на градежните објекти (603+604+605) (< или = од АОП 177 од БС)	602		
2.	02009+02019+02029	Амортизација (< или = од АОП 177 од БС)	603		
3.	02008+02018+02028	Исправка на вредност (< или = од АОП 177 од БС)	604		
4.	020	Сегашна вредност на градежните објекти (< или = од АОП 177 од БС)	605		
5.	02111	Набавна вредност на транспортните средства (607+608+609) (< или = од АОП 177 од БС)	606		
6.	02119	Амортизација (< или = од АОП 177 од БС)	607		

Ред. бр.	Сметка*	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7.	02118	Исправка на вредност (< или = од АОП 177 од БС)	608		
8.	0211	Сегашна вредност на транспортните средства (< или = од АОП 177 од БС)	609		
9.		Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	610		
		Б. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (< или = од АОП 169 од БС)	611		
10.	0051	Набавна вредност на компјутерскиот софтвер (вклучувајќи го и оној развиен од самиот субјект) (613+614) (< или = од АОП 174 од БС)	612		
11.	0059	Амортизација (< или = од АОП 174 од БС)	613		
12.	0058	Исправка на вредност (< или = од АОП 174 од БС)	614		
13.	005	Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер (вклучувајќи го и оној развиен од самиот субјект) (< или = од АОП 174 од БС)	615		
		В. ПРИХОДИ (617+625)	616		
14.		І. Приходи по основ на капитални вложувања и капитална добивка (618+624) (< или = на АОП 005 од БУ)	617		
15.	650	Реализирани дивиденди (619+620+621) (< или = на АОП 005 од БУ)	618		
15a.	6500	Нефинансиски друштва	619		
15б.	6505	Финансиски друштва	620		

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
15в.	6508	Нерезиденти (622+623)	621		
15в.а	65080	Нефинансиски друштва	622		
15в.б	65085	Финансиски друштва	623		
16.	651	Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	624		
17.		II. Останати приходи (626+627+628)	625		
18.	659	Капитални добивки реализирани од продажбата на средства (< или = на АОП 010 од БУ)	626		
19.	6490	Приходи по основ на курсни разлики	627		
20.	687	Приходи по основ на девизно работење (< или = на АОП 010 од БУ)	628		
		Г. РАСХОДИ (630+631+650)	629		
21.	61	I. Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	630		
22.		II. Останати расходи (632+633+634+635+636+637+638 +639+645+646+647+648) (< или = на АОП 022 од БУ)	631		
23.	619	Премии за осигурување на депозити (< или = на АОП 022 од БУ)	632		
24.	623	Материјални и слични трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)	633		
25.	624	Трошоци за услуги (< или = на АОП 022 од БУ)	634		
26.	625	Трошоци за службени патувања (< или = на АОП 022 од БУ)	635		

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
27.	627	Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда (< или = на АОП 022 од БУ)	636		
28.	628	Други административни трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)	637		
29.	6491	Расходи по основ на курсни разлики	638		
30.	633	Даноци и придонеси од приходот (< или = на АОП 022од БУ)	639		
31.		Придонеси од приходот (641+642+643+644)	640		
31а.	633дел	Придонеси и членарини на здруженија и комори	641		
31б.	633дел	Комунални такси	642		
31в.	633дел	Придонес за користење на градежно земјиште	643		
31г.	633дел	Останато	644		
32.	634	Трошоци за парични казни, такси и судски решенија (< или = на АОП 022од БУ)	645		
33.	635	Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници (< или = на АОП 022од БУ)	646		
34.	636	Трошоци за девизно - валутно работење (< или = на АОП 022од БУ)	647		
35.	637	Други трошоци (< или = на АОП 022од БУ)	648		
36.	638	III. Трошоци за вработените (650+653+654) (= на АОП 011 од БУ)	649		
37.	620	Трошоци за плати	650		
38.	620дел	Придонеси од плати (< или = на АОП 013 од БУ)	651		

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
39.	620дел	Даноци од плати (= на АОП 013 од БУ)	652		
40.	621	Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	653		
41.	622	Надомести за вработените врз основа на колективен договор (< или = на АОП 014 од БУ)	654		
		Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
42.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	655		

*Податоците во позициите за претходна година и за тековна година согласно наведените сметки, ќе ги внесуваат само оние субјекти кои имаат обврска да го користат сметковниот план за банките согласно Одлуката за сметковниот план за банките ("Службен весник на Република Македонија", број 118/07, 139/08, 163/08, 31/09, 66/09 и 118/09).

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

ЕМБГ

[illegible]

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--

Bo _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на
образецот

М.П.

Раководител

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****705.**

Врз основа на член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство, министерот за транспорт и врски и министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА НАБЉУДУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА КВАЛИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЗДУХОТ, ВРНЕЖИТЕ И ПОЧВАТА ВО МРЕЖАТА НА МЕТЕОРОЛОШКИТЕ СТАНИЦИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат постапките и начинот на набљудување и мерење на квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на метеоролошките станици.

Член 2

Постапките и начинот на набљудување и мерење на квалитативните карактеристики на воздухот, врнежите и почвата во мрежата на метеоролошките станици опфаќаат:

1. Мерење на основни метеоролошки елементи; и
2. Одредување на загадувачките супстанции во воздухот, врнежите и почвата.

Член 3

Мерењето на основни метеоролошки елементи ги опфаќа следните параметри:

1. Температура на воздухот и екстремни температури;
2. Релативна влажност на воздухот;
3. Атмосферски притисок;
4. Повец и брзина на ветерот;
5. Количина на врнежи;
6. Должина на траење на осончувањето;
7. Интензитет на глобално сончево зрачење; и
8. Температура на земјата.

Член 4

Методите и постапките на мерење на основните метеоролошки елементи и набљудувањето на атмосферските појави од членот 3 од овој правилник се вршат согласно Прирачникот за метеоролошки инструменти и методи за обсервација СМО-бр.8 од 2008 год. дел 1 и 2.

Член 5

Одредување на загадувачки супстанции во воздухот, во мрежата на метеоролошки станици, се врши на:

1. Сулфур диоксид;
2. Азот диоксид;
3. Фини честички како што се саѓите;
4. Суспендирани честички;
5. Олово

6. Озон; и

7. Јаглерод монооксид.

Мерењата на загадувачките супстанции од став 1 од овој член може да бидат мануелни и континуирани (фиксни мерења).

Член 6

Одредување на загадувачките супстанции од член 5 од овој правилник се врши на мерни места чија локација е утврдена според критериумите дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Референтните методи за мерење на концентрациите на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух од членот 5 од овој правилник, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

На станиците за мерење на радиоактивност на воздухот и врнежите се мери јачина на апсорбирана доза на јонизирачко зрачење.

Мерењето на радиоактивноста на воздухот и врнежите се врши во 06 и 18 часот UTC (универзално сметање на времето – Universal Time Counting).

Мерењето на јачината на апсорбираната доза на јонизирачко зрачење се врши со еталониран уред кој може да ги регистрира дневните промени од природното зрачење во воздухот и врнежите, а е осетлив на промените настанати со вонредни настани што ги регистрира со оглед на утврдените интервентни нивоа.

Во случај кога јачината на апсорбираната доза на јонизирачко зрачење е над природниот фон, мерење се врши во стандардните синоптички термини, а по потреба и секој час и се известува Дирекцијата за радијациона сигурност во рок од 24 часа.

Член 9

Одредување на загадувачки супстанции во врнежите, во мрежата на метеоролошки станици, се врши на:

1. Електроспроводливост;
2. pH вредност;
3. Матност НТУ;
4. Радиоактивност;
5. Сулфати;
6. Хлориди;
7. Амонијак;
8. Нитрати;
9. Нитрити;
10. Натриум;
11. Калциум;
12. Калиум;
13. Магнезиум; и
14. Тешки метали.

Количеството на паднатите врнежи се мери во 07 и 19 часот секој ден.

Член 10

Методите и стандардите со кои се определуваат параметрите наведени во членот 9 од овој правилник, се дадени во табелата, и тоа:

Ред. бр	Назив на параметарот	Методи и стандарди по кој се одредува
1	pH-вредност	ISO 10523:1994 EPA Metoda 150.1 AWWA-4500 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-87 13.060.30 JUS H.Z1. 111:1987
2	Електроспроводливост	ISO 7888:1985 AWWA-2510 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-46 EPA Metoda 120.1
3	Матност NTU	ISO 7027:1990 AWWA-2130 (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.2-9 EPA Metoda 180.1
4	Хлориди	ISO 9297:1989 ISO 9280:1990 AWWA 4500-Cl (A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-53 ISO 7379, ЕПА метода 325.2, ES 628:2001
5	Сулфати	ISO 9280:1990 AWWA 4500-SO ₄ ²⁻ (A, E) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-176, ЕПА метода 375.4 Schmidt метода - Одредување на сулфати со бариум хромат, 375.2 ЕПА Metoda, 375.4 ЕПА Metoda
6	Калциум и Магнезиум	ISO 6058:1984 ISO 6059:1984 ISO 7980:1986 AWWA 3500-Ca (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-64 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 213.1 ЕПА метода 242.1
7	Натриум и калиум	ISO 9964-1:1993 ISO 9964-2: 1993 ISO 9964-3: 1993 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр. 3-37 ISO 14911:1998 ЕПА метода 258.1 ЕПА метода 273.1 ЕПА метода 273.2
8	Амониум	ISO 5664:1984 ISO 7150-1:1984 ISO 7150-2:1992 ISO 6778:1992 AWWA 4500 -NH ₃ (A-F) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-103, AWWA-4500- NH ₃ (C). Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-105, Spectroquant 14752, соодветна на EPA 350.1, APHA 4500-NH ₃ D, и ISO 7150/1
9	Нитрати	ISO 7890-3:1988 ISO 7890-1:1986 ISO 7890-2:1986 ISO 13395:1996 AWWA 4500-NO ₃ (A-F) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-114, ЕПА метода 352.1 Aquaanal (Формирање на азот со црвено-виолетова боја со N(naphtyl) ethylene diammonium dichloride
10	Нитрити	ISO 6777:1984. AWWA 4500-NO ₂ (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{то} издание стр.4-112, ISO 13395:1996 ЕПА метода 354.1

ТЕШКИ МЕТАЛИ		
11	Натриум и калиум	ИСО 9964-1:1993 ИСО 9964-2: 1993 ИСО 9964-3: 1993 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-37 ИСО 14911:1998 ЕПА метода 258.1 ЕПА метода 273.1 ЕПА метода 273.2
12	Калциум и Магнезиум	ИСО 6058:1984 ИСО 6059:1984 ИСО 7980:1986 AWWA 3500-Ca (A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-64 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 213.1 ЕПА метода 242.1
13	Вкупен хром	ИСО 9174: 1990 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13 AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 218.1 ЕПА метода 218.2
13а)	Хром (VI)	ИСО 11083:1994 AWWA 3500 –Cr (B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 43-66, ЕПА метода 218.5
14	Манган	ИСО 6333:1986 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-37, ЕПА метода 243.1 ЕПА метода 243.2
15	Железо	ИСО 6332:1988, AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13 AWWA 3113(A-B) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 236.1 ЕПА метода 236.2 EN ISO 11885
16	Олово	ИСО 8288:1986. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20^{-то} издание стр. 3-13

		AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр. 3-26 AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр. 3-37 ЕПА метода 239.1 ЕПА метода 239.2 EN ISO 11885
17	Никел	ИСО 8288:1986 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-37 ЕПА метода 249.1 ЕПА метода 249.2 EN ISO 11885
18	Кобалт	ИСО 8288 : 1986 AWWA 3500-Со Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-70
19	Кадмиум	ИСО 5961:1994 ИСО 8288:1986 AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-37, ЕПА метода 213.1 ЕПА метода 213.2 EN ISO 11885
20	Цинк	ИСО 8288:1986. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-13, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-37, ЕПА метода 289.1 ЕПА метода 289.2
21	Бакар	ИСО 8288:1986.. AWWA 3111(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-13, AWWA 3113(A-C) Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-26, AWWA 3120 Стандардни методи за испитување на вода и отпадна вода 20 ^{-то} издание стр.3-37, ЕПА метода 220.1 ЕПА метода 220.2

Член 11

Одредување на параметри во почвата, во мрежата на метеоролошки станици, се врши на:

1. Температура на почва на длабочина од 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 cm;
2. Влажност на почва на длабочина од 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60 cm;
3. Испарување од земјиштето (евапорација); и
4. Визуелно одредување на состојба на тлото.

Член 12

Начинот и постапката за мерење на елементите и појавите на почвата од членот 11 од овој правилник се вршат согласно:

За параметрите од точка 1 согласно СМО-бр.8: Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на набљудување, Дел I, Глава 2, 2008.; СМО -бр. 134: Прирачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2,1981;

За параметрите од точка 2 согласно СМО-бр.8: Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на набљудување, Дел I, Глава 11, 2008; СМО -бр. 134: Прирачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2, 1981;

За параметрите од точка 3 согласно СМО-бр.8: Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на набљудување, Дел I, Глава 10, 2008; СМО-бр. 134: Прирачник за агрометеоролошка пракса, Глава 2, 1981; и

За параметрите од точка 4 согласно СМО-бр.8: Прирачник за метеоролошки инструменти и методи на набљудување, Дел I, Глава 14, 2008.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18252/1	Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,
28 декември 2009 година	Љупчо Димовски, с.р.
Скопје	
Бр. 10-785/2	Министер за здравство,
17 февруари 2010 година	Бујар Османи, с.р.
Скопје	
Бр. 02-639/1	Министер за транспорт и врски,
15 јануари 2010 година	Миле Јанакиески, с.р.
Скопје	
	Министер за животна средина и просторно планирање,
	Нецати Јакупи, с.р.

ПРИЛОГ 1

I Одредување на загадувачките супстанции во воздухот се врши на мерни места чија локација е утврдена според следните критериуми:

1. Критериуми за макролокација на мерните места за земање на примероци за сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, пертикуларни честичи (ПМ10), чад, олово и јаглерод монооксид

1.1. Заштита на човековото здравје

Мерните места за земање примероци насочени кон заштитата на човековото здравје се лоцираат на начин на кој се обезбедуваат податоци за:

- подрачјата во зоните и во агломерациите во коишто се појавуваат највисоки концентрации и каде што постои веројатност населението да биде непосредно или посредно изложено, за одреден период кој е значителен во однос на периодот на пресметување просек на граничната(ите) вредност(и);

- нивоата на концентрациите на загадувачките супстанции во други подрачја во зоните и во агломерациите, кои ја претставуваат изложеноста на населението воопшто.

1.2. Заштита на екосистемите и на вегетацијата

Мерните места за земање на примероци, чијашто цел е заштитата на екосистемите или на вегетацијата, треба да бидат лоцирани на оддалеченост повеќе од 20 km од агломерациите или на повеќе од 5 km од другите урбанизирани подрачја, индустриски постројки или автопатишта. Како насочница, една точка за земање мостри треба да биде лоцирана така што ќе биде репрезентативна за квалитетот на воздухот во околното подрачје од најмалку 1000 km². Во случаи кога е можно може да се предвиди мерните места за земање на примероци да бидат лоцирани на помала оддалеченост или да бидат репрезентативни за квалитетот на амбиентниот воздухот за подрачје помало од 1000 km², при што треба да се води сметка за географските услови.

2. Критериуми за макролокација на мерните места за земање на примероци на озон

2.1. Заштита на човековото здравје во урбана средина

Мерните места за земање примероци насочени кон заштитата на човековото здравје во урбана средина, се лоцираат:

- со цел да се процени изложеноста на урбаното население на озон, односно каде густината на населението и концентрациите на озонот се високи и репрезентативни за изложеноста на општото население.

- Точките за земање на примероци треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за подрачја од неколку km².

- подалеку од влијанието на емисиите, како што се сообраќајот, бензинските станици;

- проветрени локации каде што можат да се измерат добро измешани нивоа;

- локации, како што се станбените и комерцијалните области во градовите, парковите (подалеку од дрвта), големите улици или плоштадите со малку или без сообраќај, отворените области карактеристични за образовните, спортските или рекреативните центри.

2.2. Заштита на човековото здравје и на вегетацијата во приградска средина

Мерните места за земање примероци насочени кон заштитата на човековото здравје и на вегетацијата во приградска средина, се лоцираат:

- со цел да се процени изложеноста на населението и на вегетацијата лоцирана во предградијата на еден агломерат, каде што се јавуваат највисоки нивоа на озон на кои се изложени директно или индиректно населението и вегетацијата.

- точките за земање на примероци треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за подрачја од неколку десетици km²;

- на одредена оддалеченост од областа на максималните емисии, по ветерот во главната насока на ветерот/насоки за време на услови поволни за создавање на озон;

- онаму каде што населението, чувствителните култури или природните екосистеми лоцирани на надворешната граница на еден агломерат се изложени на високи нивоа на озон;

- кога е соодветно, некои приградски мерни места се поставуваат спроти ветерот од областа на максимални емисии, со цел да се утврдат регионалните изворни нивоа на озон.

2.3. Заштита на човековото здравје и на вегетацијата во рурална средина

Мерните места за земање примероци насочени кон заштитата на човековото здравје и на вегетацијата во рурална средина, се лоцираат:

- со цел да се процени изложеноста на населението, земјоделските култури и на природните екосистеми на подрегионалната скала на концентрации на озон;
- точките за земање на примероци треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за подрегионални нивоа (неколку стотици km²);
- во мали населби и/или во области со природни екосистеми, шуми и земјоделски култури;
- репрезентативни за озон надвор од влијанието на непосредните локални емисии, како што се индустриските инсталации или патишта;
- на отворени места, но не врвовите на високите планини.

2.4. Заштита на вегетацијата и на човековото здравје во рурална изворна средина

Мерните места за земање примероци насочени кон заштитата на вегетацијата и на на човековото здравје во рурална изворна средина, се лоцираат:

- со цел да се процени изложеноста на земјоделските култури и на природните екосистеми на регионалната скала на концентрации на озон како и изложеноста на населението;
- точките за земање на примероци треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезентативни за регионални/континентални нивоа (1000 до 10000 km²);
- во области со мала густина на населението, на природни екосистеми, шуми, оддалечени од урбаните и од индустриските области и од локалните емисии;
- се одбегнуваат локации кои се предмет на локално зајакнато формирање на услови инверзија во близина на тлото, како и врвовите на високите планини;
- крајбрежните места со декларирани секојдневни циклуси на ветер од локален карактер не се препорачуваат.

II. Критериуми за микролокација

1.1. Критериуми за микролокација на мерните места за земање на примероци за сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, пертикуларни честици (PM₁₀), чад, олово и јаглерод моноксид

Следниве насочници треба да бидат запазени до оној степен до којшто тоа е изводливо:

- протокот околу влезот на сондата за земање мостри треба да биде неограничен, без какви било попречувања што можат да влијаат врз протокот на воздухот во близината на приборот за земање мостри (обично на неколку метри растојание од зградите, балконите, дрвјата и другите пречки, и на најмалку 0,5 m растојание од најблиската зграда, во случај на точки за земање мостри-репрезенти за квалитетот на воздухот на линијата на градбите);

- општо земено, влезната точка за земање мостри треба да биде на растојание од 1,5 m (зоната на дишење) и 4 m над земјата. Во некои околности, можат да бидат неопходни и повисоки позиции (до 8 m). Повисоко лоцирање може да биде соодветно и доколку станицата е репрезент на едно големо подрачје;

- влезот на сондата не треба да биде поставен во непосредна близина на изворите, за да се избегне директно вшмукување на емисиите неизмешани со амбиентниот воздух;

- издувниот отвор на приборот за земање мостри треба да биде позициониран така што ќе се избегне рециркулирање на исфрлениот воздух во влезот на приборот за земање мостри;

- локацијата на приборите за земање мостри на сообраќајниците:

- за сите загадувачи, ваквите точки за земање мостри треба да бидат на растојание од најмалку 25 m од работ на големите крстосници и најмалку 4 m од центарот на најблиската сообраќајна лента,

- за азотдиоксидот, влезовите треба да бидат на растојание не поголемо од 5 m од рабникот,

- за честичките и за оловото, влезовите треба да бидат лоцирани така што ќе бидат репрезенти на квалитетот на воздухот, близу до линијата на градбите.

Можат да бидат земени предвид и следниве фактори:

- интерферентните извори;
- сигурноста;
- пристапот;
- достапноста на електричната енергија и на телекомуникациите;
- видливоста на локацијата во однос на нејзината околина;
- безбедноста на јавноста и на операторите;
- пожелноста од заедничко лоцирање на точките за земање мостри за различни загадувачи;
- планските барања.

1.2. Критериуми за микролокација на мерните места за земање на примероци на озон

Треба да се следат следните насочници, во онаа мерка колку што е практично:

1. Протокот околу влезната сонда за земање примероци треба да биде неограничен (слободен, во лак од најмалку од 270°) без опструкции кои влијаат на протокот на воздухот во близината на апаратот за земање на примероци, односно подалеку од згради, балкони, дрва и други препреки за повеќе од двапати од висината на којашто препреката се испречува над апаратот за земање на примероци;

2. Влезната сонда за земање на примероци треба да биде меѓу 1,5 m (зона за дишење) и 4 m над тлото. Повисоки положби се можни за урбани станици во одредени услови и во пошумени области;

3. Влезната сонда треба да биде поставена подалеку од извори како што се печки и ојаци за согорување и повеќе од 10 m од најблискиот пат, со зголемување на оддалеченоста како функција од интензитетот на сообраќајот;

4. Излезната цевка на апаратот за земање на примероци треба да биде поставена така што да се избегне рецикулацијата на исфрлениот гас во влезната сонда на апаратот за земање на примероци.

Следниве фактори, исто така, можат да се земат во предвид:

- изворите кои се мешаат;
- безбедноста;
- пристапот;
- расположивоста со електрична енергија и телефонски комуникации;

- видливоста на местото во однос на јавноста и на операторите;
- безбедноста на јавноста и на операторите;
- пожелноста за спојување на точките за земање на примероци за различни загадувачи;
- барањата за планирање.

III. Документирање и ревизија на изборот на локацијата

Постапките за одбирање на локацијата треба да бидат целосно документирани во фазата на класификација, со такви средства како што се: фотографии со ориентациони точки за околното подрачје и детална карта. Локациите треба да се ревидираат во редовни интервали со повторно документирање, за да се обезбеди дека критериумите за избор со текот на времето остануваат валидни.

ПРИЛОГ 2

Референтни методи за оценување на концентрациите на сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, олово, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10), јаглерод моноксид и озон

I. Референтен метод за анализа на сулфур двооксид

ISP/FDIS 10498 - *Амбиентен воздух - определување на сулфур двооксидот – метод на ултравиолетова флуоресценција*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

II. Референтен метод за анализа на азот двооксид и на азотните оксиди

ISO 7996: 1985 - *Амбиентен воздух - определување на масените концентрации на азотните оксиди - метод на хемилуминисценција*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

III. Референтен метод за анализа на оловото:

ISO 9855: 1993 *Амбиентен воздух - Определување на содржината на честички на олово во аеросоли собрани на филтри. Метод на атомска апсорбциона спектроскопија*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

IV. Референтен метод за земање мостри и мерење на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)

Референтниот метод за земање мостри и мерење на PM10 е EN 12341 *. „Квалитет на воздухот - постапка за теренски испитувања за докажување на референтна еквивалентност на методите за земање мостри за PM10 фракцијата на честичките“.

Принципот на мерење се заснова на собирање на PM10 фракцијата од суспендираните честички во воздухот исталожени на филтерот, и гравиметриско определување на масата.

Може да се користи и секој друг метод, за којшто може да докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод, со референтниот метод. Во тој случај, резултатите добиени со таквиот метод мора да бидат коригирани со релевантен фактор, за да се добијат резултати еквивалентни на оние што би се добиле со користење на референтниот метод.

V. Референтен метод за анализа на јаглерод моноксид

Референтен метод при мерење на јаглерод моноксид треба да биде недисперзивниот инфра-црвен спектрометриски (НДИЦ) метод: ISO 4224.

VI. Референтен метод за анализа на озонот и калибрација на инструментите за озонот

- Метод за анализа: УВ фотометриски метод (ISO 13964).

- Метод за калибрање: Референтен УВ фотометар (ISO13964, VDI 2468, BI.6).

Може да се применува и некој друг метод, за којшто може да докаже дека дава резултати кои се еквивалентни на горниот.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 706.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 10 март 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 29 став 1 и член 40 став 7 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009 и 114/2009).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје, со Решение У. бр. 160/2009 од 13 јануари 2010 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 29 став 1 од Законот за јавните патишта, ако се гради или реконструира пат на постојна траса, сопственикот на инсталациите е должен на свој трошок да ги измести или да ги приспособи инсталациите на настанатите промени.

Според член 40 став 7 на истиот закон, трошоците за преуредување или преместување на инсталациите и уредите се на товар на управителот на инсталациите и уредите.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Согласно член 55 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Според став 2 на овој член, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Со Законот за јавните патишта се уредуваат услови и начинот на управувањето, планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, финансирањето, основањето на Агенција за државни патишта и надзорот на јавните патишта (член 1).

Според член 2 на Законот, одредбите од овој закон не се однесуваат на патишта во приватна сопственост на физички и правни лица, шумски и земјоделски патишта и некатегоризирани патишта.

Согласно член 3 став 1 од овој закон, јавните патишта се добра во општа употреба и се користат под услови и на начин утврдени со овој закон. Според став 2 на истиот член, функција на јавните патишта е обезбедување на безбеден и непречен превоз на стока и патници во патниот сообраќај.

Согласно член 5 од истиот закон, планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта се работи од јавен интерес.

Според член 13 став 1 од овој закон, стратегијата за развој и одржување на државните патишта со која се утврдуваат цели и основните задачи за развој и одржување на државните патишта за најмалку десет години ја донесува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија.

Согласно член 14 став 1 на истиот закон, за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на државните патишта се основа Агенција за државни патишта. Според став 8 на истиот член, работите на изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на општинските патишта ги вршат општините, односно градот Скопје.

Според член 26 на овој закон, под изградба на јавен пат во смисла на овој закон се подразбира изградба на патна инфраструктура на претежно нова траса (став 1). Под реконструкција на јавен пат, во смисла на овој закон се подразбира изведување на работи на дел на постојниот пат со кој се менуваат неговите основни карактеристики, со цел да се зголеми нивото на услугата на патот (став 2). Одредбите од овој закон со кои се уредува изградбата на јавен пат се применуваат и на реконструкцијата на тој пат (став 3).

Согласно член 29 став 1 од истиот закон, ако се гради или реконструира пат на постојна траса, сопственикот на инсталациите е должен на свој трошок да ги измести или да ги приспособи инсталациите на настанатите промени. Според став 2 на истиот член, Агенцијата, општината, односно градот Скопје се должни најмалку 60 дена пред започнувањето на работите од ставот 1 на овој член да ги известат сопствениците на инсталациите за почетокот на работите и да им овозможат увид во неопходната документација за патот.

Според член 40 став 5 од истиот закон, телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди можат да се поставуваат во заштитниот појас на патот по поднесено барање, под услови и на начин утврдени во дозволата издадена од Агенцијата, а за општинските патишта и улици во согласност со дозволата издадена

од општината, односно градот Скопје. Според став 6 на овој член, Агенцијата, односно општината или градот Скопје може да побара од управителот на инсталациите и уредите од ставот 4 на овој член (по измените и дополнувањата на овој член, направени со Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2009“, членот 40 е дополнет со нов став 2, поради што дотогашниот став 4 станал став 5, кое нешто е испуштено да се констатира во ставот 6), да ги преуреди или премести кога тоа е потребно заради обновување или реконструкција на јавниот пат или заради спроведување на мерки за заштита на патот и безбедноста на сообраќајот. Согласно став 7 на овој член, трошоците за преуредување или преместување на инсталациите и уредите се на товар на управителот на инсталациите и уредите. Според став 9 на истиот член, по исклучок, инсталациите од ставот 5 на овој член можат да се поставуваат и во трупот на патот и во патниот појас само под услови и на начин утврдени во дозволата за нивно поставување, која за државните патишта ја издава Агенцијата, а за општинските патишта општината, односно градот Скопје.

Од анализата на наведените законски одредби, како и на Законот во целина, произлегува дека законодавецот го уредил прашањето на јавните патишта во Република Македонија, определувајќи дека тие можат да бидат државни и општински, при што утврдил дека планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето и заштитата на јавните патишта се работи од јавен интерес. Законодавецот, исто така, утврдил што се подразбира под изградба на јавен пат, а што се подразбира под реконструкција на јавен пат.

Во оваа смисла, законодавецот утврдил дека по претходно спроведена постапка која завршува со дозвола издадена од Агенцијата за јавни патишта, кога станува збор за државни патишта, односно со дозвола издадена од општината, односно градот Скопје, кога станува збор за општински патишта, телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди можат да се поставуваат во заштитниот појас на патот, а по исклучок, и во трупот на патот и во патниот појас. Понатаму, законодавецот утврдил дека Агенцијата, односно општината или градот Скопје може да побара од управителот на наведените инсталации и уреди, истите да ги преуреди или премести кога тоа е потребно заради обновување или реконструкција на јавниот пат или заради спроведување на мерки за заштита на патот и безбедноста на сообраќајот, во кој случај трошоците за преуредување или преместување на инсталациите и уредите паѓаат на товар на управителот на инсталациите и уредите. Исто така, законодавецот утврдил дека ако се гради или реконструира пат на постојна траса, сопственикот на инсталациите е должен на свој трошок да ги измести или да ги приспособи инсталациите на настанатите промени. Во таков случај, Агенцијата, општината, односно градот Скопје се должни најмалку 60 дена пред започнувањето на ваквите работи, да ги известат сопствениците на инсталациите за почетокот на работите и да им овозможат увид во неопходната документација за патот.

При вака утврдена состојба, Судот оцени дека законската регулатива која подразбира дека трошоците за преместување и приспособување на инсталациите во

заштитниот појас на патот или во трупот на патот, кои се поставени со дозвола на надлежниот орган, но не се поврзани со основната функција на јавниот пат - обезбедување на безбеден и непречен превоз на стока и патници во патниот сообраќај, во случај на градба или реконструкција на јавниот пат, да паднат на товар на сопственикот или управителот на инсталациите и уредите, нема уставна оправданост.

Од анализата на важечкиот закон, произлегува дека наведените инсталации по правило се поставуваат во заштитниот појас на патот, а по исклучок и во трупот на патот и патниот појас, под услови утврдени во дозволата за нивно поставување, издадена од надлежен орган. Поставувањето на ваквите инсталации е на товар на нивните сопственици, односно управители. Во ситуација кога има потреба од нивно преместување, но не за нивни потреби, туку за потребите на изградба или реконструкција на јавниот пат, основано се поставува прашањето дали законската определба трошоците за нивна дислокација повторно да паднат на товар на нивните сопственици, односно управители, има уставна основа, односно дали ги става во рамноправна положба на пазарот државата, односно општината, како сопственици и инвеститори на јавниот пат од една страна и сопствениците и управители на инсталациите, од друга страна. Ова особено што и во двата случаи, односно и кога станува збор за уредувањето на управувањето, изградбата и реконструкцијата на јавните патишта, но и кога станува збор за управувањето, поставувањето и одржувањето на инсталации од типот на телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди, станува збор за работи од јавен интерес за граѓаните, поради што, според Судот, законодавецот има уставна обврска да обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот чија дејност е обезбедување на наведените работи од јавен интерес за граѓаните, независно од карактерот на нивната сопственост (државна, општинска или приватна, односно акционерска).

Уставно гарантираната слобода на пазарот и претприемништвото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката која создава услови за реализација на стопанството и приватната иницијатива во сите области на стопанскиот систем, вклучувајќи ја и сферата на вршење дејности од јавен интерес.

Тргувајќи од наведеното, според Судот, со оспорената регулатива од Законот за јавните патишта, законодавецот ги става во нееднаква правна положба на пазарот правните субјекти кои обезбедуваат вршење на работи од јавен интерес за граѓаните, на начин што ги оптоварува правните субјекти сопственици или управители на инсталациите од типот на телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди, кои се легално поставени, без оглед дали станува збор за субјекти – трговски друштва или за јавни претпријатија основани од државата или општината за вршење на таа јавна дејност, со трошоци за дислокација на инсталациите, но не за нивни потреби или по нивна вина, туку во корист на изградба или реконструкција на јавен пат во сопственост на државата или општината, со што државата и општината ги става во привилегирана положба. Тоа практично значи дека законодавецот ги обврзува сопствениците или управителите на инсталациите на повторно плаќање за поставувањето на истите

инсталации, еднаш при нивното првично поставување во заштитниот појас на патот или во трупот на патот и патниот појас, за свои потреби и вторпат, при нивната дислокација, но овој пат поради потребите на градба или реконструкција на пат на постојна траса, што според Судот, нема уставна оправданост.

Укажувањето на Владата изнесено во писменото мислење доставено до Уставниот суд како одговор на наводите во Решението (акт бр. 19-3684/1-09 од 23.02.2010 година), дека во согласноста за поставување на инсталациите во заштитниот појас на патот која на барање на управителот на инсталациите ја издава Агенцијата, односно општината или градот Скопје стоела клаузула со која истите се обврзуваат да ги изместат на свој трошок поставените инсталации во случај на реконструкција или градба на пат на постојна траса, според Судот, не може да се прифати како основано образложение за уставноста на оспореното законско решение, затоа што договорна обврска, како што предвидува наведената согласност, не може да се трансформира во законска обврска.

Според Судот, вака предвидените трошоци значат и повреда на легитимните очекувања на субјектите – сопственици или управители со наведените инсталации, дека без своја потреба и без вина нема да бидат изложени на дополнителни трошоци кои не се поврзани со нивното работење и остварувањето на дејноста, што може да води кон повреда на правната сигурност како елемент на владеењето на правото.

Покрај наведеното, Судот имаше предвид дека законодавецот имал неконзистентен приод при уредувањето на слична проблематика во Законот. Така, при уредувањето на прашањето кога постои потреба од преместување на постоен јавен пат заради градење на друг објект (железничка линија, хидроенергетски постројки, рударски постројки и друго), законодавецот утврдил обврска делот од патот што се изместува да биде изграден со елементи што одговараат на категоријата на тој пат без оглед на состојбата во која се наоѓа, во кој случај пропишал дека трошоците за изместување на јавниот пат ги сноси инвеститорот на новиот објект (член 30 од Законот). Во таа смисла и во случај кога општината, односно градот Скопје може да побара дел од државен пат кој поминува во населено место да биде изграден со елементи со кои би настанале поголеми трошоци за градењето (поширок коловоз, тротоари, велосипедски патеки, места за паркирање и слично), законодавецот утврдил дека зголемените трошоци ги сноси општината, односно градот Скопје (член 32 од Законот).

Во наведените случаи, законодавецот имал поинаков пристап на уредување на прашањето на чиј товар ќе паднат трошоците за изместување или подобрување на јавниот пат заради изградба на друг јавен објект, односно определил дека трошоците ќе паднат на товар на инвеститорот на новиот објект за чии потреби се врши изместувањето на постојниот пат, односно на товар на инвеститорот кој побарал подобрување на патот, што претставува концепциски различно решение од оспореното, според кое трошоците за дислоцирање на постојната инсталација за потребите на изградба или реконструкција на јавен пат, ќе паднат на товар на сопствениците на тие инсталации, а не на товар на инвеститорот на патот за чии потреби се врши дислокацијата. Притоа, Судот имаше предвид дека во образложението за донесување на Законот за јавните патишта воопшто нема никакви наводи за оправданоста и причините за донесување на оспореното законско решение, кое е спротивно на решението кое дотогаш било во правна примена.

Покрај наведеното, Судот утврди дека неконзистентноста на законодавецот се протега и при уредување на условите и начинот за вршење на дејноста во областа на електронските комуникации во Републиката. Имено, во член 94 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), кој е во сила, се утврдува дека во случаи кога заради изградба на комунални објекти и други јавни објекти, средства и инсталации, потребно е да се дислоцира или заштити постојната јавна комуникациска мрежа или придружна инфраструктура, инвеститорот на предвидената градба има обврска да го извести операторот кој е сопственик на јавната комуникациска мрежа или на придружната инфраструктура во рок не пократок од 30 дена пред предвиденото започнување на работите и да му обезбеди пристап за надзор над изведувањето на работите. Во спротивно, инвеститорот ќе биде одговорен за каква било штета врз операторот (став 1). Трошоците за дислоцирање и заштита ги покрива инвеститорот на предвидената градба (став 3). Тоа значи дека законодавецот, во овој закон, како посебен закон со кој се уредуваат електронските комуникации, определил дека во случај кога заради изградба на јавен пат, како комунален објект, треба да се дислоцира или заштити постојната јавна комуникациска мрежа, трошоците за дислоцирање на истата паѓаат на товар на инвеститорот на градбата на јавниот пат, што е решение различно од решението за истата ситуација пропишано со оспорените одредби на Законот за јавните патишта.

Тргувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 29 став 1 и член 40 став 7 од Законот за јавните патишта не се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.160/2009
10 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

707.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), член 68 став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007 и 90/2009) и точка 26 став 3 од Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/2008 и 144/2009), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПРОМЕНА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува начинот на примена на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности (во понатамошниот текст: Одлуката).

2. Банката е должна да пополнува и да доставува до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) извештаи за изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.

3. Извештаите од ова упатство се доставуваат на следниве обрасци:

- Образец ФКС - Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности за позициите со фиксна каматна стапка;

- Образец ВКС - Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности за позициите со променлива каматна стапка;

- Образец ПКС - Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности за позициите со прилагодлива каматна стапка;

- Образец ВПВ - Вкупна пондерирана вредност.

Обрасците од ставот 1 од оваа точка се составен дел на ова упатство.

За потребите на ова упатство, економската вредност на позициите од портфолиото на банкарски активности се искажува преку нивната сметководствена вредност, прилагодена согласно со одредбите од ова упатство.

II. УТВРДУВАЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА РИЗИК ОД ПРОМЕНА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ

II. 1. Обрасци ФКС, ВКС и ПКС

4. Обрасците ФКС, ВКС и ПКС се пополнуваат посебно за:

- сите позиции во денари;
- секоја одделна значајна валута, согласно со точката 2 алинеја 9 од Одлуката;

- секоја одделна значајна валута за позициите во денари со девизна клаузула во таа валута, и

- збирно, за сите останати валути коишто, согласно со Одлуката, не се сметаат за значајни, вклучувајќи ги и позициите во денари со девизна клаузула во тие валути.

5. Банката е должна да ги применува следниве правила при пополнувањето на овие обрасци:

- Каматночувствителните билансни и каматночувствителните класични вонбилансни позиции се прикажуваат на нето-основа (намалени за износот на извршената исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва) и коригирани за износот на премијата, дисконтот и промените во објективната вредност, без да се земе предвид износот на акумулираната амортизација;

- Финансиските деривати коишто се дел од портфолиото на банкарски активности се искажуваат според нивната номинална вредност, при што се прикажуваат и се распоредуваат во одделните временски периоди како комбинација на долгот и кратката позиција, согласно со правилата дефинирани во главата VIII од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;

- Позициите коишто немаат или кај коишто не може со сигурност да се утврди рокот на достасување, односно времето до следната промена на каматната стапка, се распоредуваат согласно со точките 22 и 23 од Одлуката, при што овие позиции соодветно се вклучуваат во обрасците ФКС, ВКС или ПКС, во зависност од видот на нивната каматна стапка;

- Доколку за одредена позиција, банката утврди два или повеќе рокови за промена на каматната стапка, позицијата ја распределува во оној период за кој, согласно со точката 23 од Одлуката, утврдила дека има поголема веројатност дека ќе настане промената;

- Позициите кај коишто каматната стапка е фиксна за определен временски период, а не за целиот период до нивниот рок на достасување, имаат третман на позиции со фиксна каматна стапка. Овие позиции се вклучуваат во образецот ФКС, согласно со правилата определени во ова упатство, при што распоредувањето се врши под претпоставка дека каматната стапка ќе остане фиксна до рокот на достасување. Доколку банката го промени видот на каматната стапка по истекот на временскиот период во кој каматната стапка е фиксна, должна е да ги прераспореи овие позиции во соодветниот образец (ВКС или ПКС);

- Износот на задолжителната резерва се распоредува во временскиот период до еден месец;

- Депозитите по видување и средствата на трансакциските сметки на коишто банката пресметува камата се внесуваат во временскиот период до еден месец, без разлика на периодот на промена на каматната стапка;

- Репо-договорите/обратните репо-договори (реверсе репо) и договорите за земање/давање заем хартии од вредност и стоки од/на друга договорна страна се распоредуваат во позициите на примени/дадени кредити;

- Вложувањата во инвестициски фондови се распоредуваат во зависност од структурата на вложувањата на фондот во каматночувствителните инструменти. Доколку банката не може со сигурност да ја утврди структурата на вложувањата на фондот, овие позиции ги пополнува преку процена на структурата на фондот, врз основа на просpektот на фондот;

- Нефункционалните побарувања не се сметаат за каматночувствителни позиции и не се земаат предвид при утврдувањето на изложеноста на ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности;

- Достасаните обврски и побарувања се распоредуваат во период до еден месец.

Образец ФКС

6. Образецот ФКС ги вклучува сите позиции со фиксна каматна стапка, коишто се распоредуваат во соодветниот временски период, согласно со преостанатиот рок на достасување, при што позициите со анuitетска отплата се распоредуваат според преостанатиот рок на достасување на секој од одделните анuitети.

Како позиции со фиксна каматна стапка се сметаат позициите кај кои каматната стапка не се менува во целиот период до рокот на достасувањето на позицијата.

Образецот ФКС се пополнува со следење на правилата дефинирани во оваа точка и во точките 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11.

7. Во колоните од бр. 3 до бр. 15 - „временски период“, се распоредуваат износите на секоја одделна каматночувствителна активна и пасивна (билансна или вонбилансна) позиција којашто е дел од портфолиото на банкарски активности.

Билансни позиции

8. Позициите од билансната актива се пополнуваат како што следува:

1) Средства по видување

На оваа позиција се искажуваат одделно трансакциските сметки и депозитите по видување (соодветен дел од сметките 131, 31, освен сметката 3118, 53, 54 и 55).

2) Издвоена задолжителна резерва и други слични средства коишто се евидентирани на соодветниот дел од сметката 100 и сметките 14 и 3118;

3) Орочени депозити

Оваа позиција ги опфаќа орочените депозити со можност за предвремено повлекување и останатите орочени депозити коишто се евидентирани на соодветниот дел од сметките 132, 133, 134, 135, 33, 53, 54 и 55.

4) Кредити

Во оваа позиција одделно се прикажуваат кредитите со можност за предвремена отплата и сите останати кредити евидентирани на соодветниот дел од сметките 399, 439, 499, 50, 51, 52. Во оваа позиција соодветно се вклучуваат и побарувањата настанати врз основа на финансиски лизинг (соодветниот дел од сметки 58 и 59).

5) Хартии од вредност

На оваа позиција се искажуваат должничките хартии од вредност коишто претставуваат каматночувствителни позиции, поделени во три групи:

- должнички инструменти со кои не се тргува активно, а кои се вреднуваат по објективната вредност преку билансот на успех, коишто во сметководството на банката се евидентираат на сметките 39 (со исклучок на сметката 399), 43 (со исклучок на сметката 439) и 49 (со исклучок на сметката 499);

- должнички инструменти расположливи за продажба евидентирани на сметките 37, 41 и 47, и

- должнички инструменти коишто се чуваат до достасување и коишто се евидентираат на сметките 38, 42 и 48.

6) Останата неспомната актива

Во оваа позиција се вклучуваат сите останати каматночувствителни активни билансни позиции коишто не се вклучени во претходните активни позиции (пр. позиции евидентирани на сметките 19, 56, 57 и слично, доколку претставуваат изложеност на ризик на промена на каматните стапки и се дел од портфолиото на банкарски активности).

I) Вкупна билансна актива

Се прикажува збирот на сите билансни активни позиции за секој одделен временски период (збир на редовите од бр. 1 до бр. 6).

9. Позициите од билансната пасива се пополнуваат како што следува:

7) Обврски по видување

Оваа позиција ги опфаќа трансакциските сметки и депозитите по видување евидентирани на соодветниот дел од сметките 70, 71, 72, 792, 794, 80, 81, 86, 893 и 894.

8) Орочени депозити

На оваа позиција одделно се искажуваат орочените депозити со можност за предвременно повлекување и останатите орочени депозити коишто во сметководството на банката се евидентираат на соодветниот дел од сметките 71, 72, 792, 794, 82, 86, 893 и 894.

9) Обврски по кредити

Оваа позиција ги опфаќа обврските по кредити со можност за предвремена отплата и останатите кредити евидентирани на соодветниот дел од сметките 74, 78, 795, 84, 87, 88 и 895.

10) Обврски по издадени хартии од вредност

Оваа позиција ги вклучува обврските по издадени должнички хартии од вредност коишто во сметководството на банката се евидентираат на сметките 73, 790, 791, 83, 890 и 891.

11) Хибридни инструменти, субординиран долг и други капитални позиции

На оваа позиција се искажуваат обврските врз основа на хибридни капитални инструменти и субординирани долгови коишто се евидентирани на сметките 796, 896, 910 и 911, како и капиталните позиции кај кои висината на дивидендата зависи од висината на одредена референтна каматна стапка (каматночувствителни капитални позиции).

12) Останата неспомната пасива

Во оваа позиција се вклучуваат сите останати каматночувствителни пасивни билансни позиции коишто не се вклучени во претходните пасивни позиции (пр. позиции евидентирани на сметките 23, 29, 77 и слично, доколку претставуваат изложеност на ризик од промена на каматните стапки и се дел од портфолиото на банкарски активности).

II) Вкупна билансна пасива

Во оваа позиција се внесува збирот на сите билансни пасивни позиции по одделни временски периоди (збир на редовите од бр. 7 до бр. 12).

III) Нето билансна позиција

На оваа позиција се искажува нето билансната вредност добиена како разлика помеѓу вкупната билансна актива и вкупната билансна пасива (разлика на редовите I и II).

Вонбилансни позиции

10. Позициите од вонбилансната актива се пополнуваат како што следува:

13) Деривати

Оваа позиција ги опфаќа номиналните вредности на дериватите во финансиски средства коишто се дел од портфолиото на банкарски активности, евидентирани на соодветниот дел од сметката 95.

14) Останати (класични) вонбилансни позиции

Оваа позиција ги опфаќа сите класичните активни вонбилансни позиции коишто претставуваат изложеност на ризик од промена на каматните стапки, како што се неискористените кредитни лимити и други слични позиции за коишто банката пресметува камата (соодветниот дел од сметките 9933, 9934, 9936 и други соодветни сметки).

IV) Вкупна вонбилансна актива

Во оваа позиција се внесува збирот на сите вонбилансни активни позиции по одделни временски периоди (збир на редовите бр. 13 и бр. 14).

11. Позициите од вонбилансната пасива се пополнуваат како што следува:

15) Деривати

Оваа позиција ги опфаќа номиналните вредности на дериватите во финансиски обврски коишто се дел од портфолиото на банкарски активности, евидентирани на соодветниот дел од сметката 95.

16) Останати (класични) вонбилансни позиции

Оваа позиција ги опфаќа сите останати класични пасивни вонбилансни позиции коишто претставуваат изложеност на ризик од промена на каматните стапки коишто се прикажуваат на соодветниот дел од сметките 9954, 9964 и други соодветни сметки.

V) Вкупна вонбилансна пасива

Во оваа позиција се внесува збирот на сите вонбилансни пасивни позиции по одделни временски периоди (збир на редовите бр. 15 и бр. 16).

VI) Нето вонбилансна позиција

На оваа позиција се искажува нето вонбилансната вредност добиена како разлика помеѓу вкупната вонбилансна актива и вкупната вонбилансна пасива (разлика на редовите IV и V).

VII) Вкупна нето-позиција

Оваа позиција ја искажува вкупната нето-позиција којашто се добива како збир на нето билансната и нето вонбилансната позиција по одделни временски периоди (збир на редовите III и VI). Добиеениот збир се прикажува со соодветниот предзнак, во зависност од тоа дали има позитивна вредност (долга нето-позиција) или негативна вредност (кратка нето-позиција).

VIII) Пондери

На оваа позиција се искажани пондерите по временски периоди за утврдување на промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности коишто се дефинирани во табелата бр. 1 од Одлуката.

IX) Пондерирана позиција

Пондерираната позиција за одделните временски периоди претставува производ на вкупната нето-позиција за секој одделен временски период од редот бр. VII и соодветниот пондер од редот бр. VIII.

X) Нето пондерирана позиција за валута _____

Добиените долгови и кратки пондерираны позиции за секој одделен временски период од редот бр. IX се собираат и се добива нето пондерирана долга или кратка позиција, за сите позиции во соодветната значајна валута коишто имаат фиксни каматни стапки. На

празното место се внесува името на значајната валута, додека за сите останати валути за кои е дозволено збирно прикажување на каматночувствителните позиции, се внесува зборот: „збирно“. Доколку образецот се однесува на позиции коишто се изразени во денари со девизна клаузула, по името на валутата, односно по зборот: „збирно“, се додава кратенката: „ДК“ (пр. ЕУР-ДК).

Образец ВКС

12. Образецот ВКС ги вклучува позициите со променлива каматна стапка коишто се распоредуваат во соодветниот временски период, согласно со времето до следната преоцена на каматната стапка. Притоа, за периодите пред датумот на следната преоцена на каматната стапка, позициите со ануитетска отплата се распоредуваат според преостанатиот рок на достасување на секој одделен ануитет.

Како позиции со променлива каматна стапка се сметаат позициите кај кои во целиот период до рокот на достасување на позицијата, каматната стапка зависи од висината на одредена референтна каматна стапка (пр. референтната каматна стапка на НБРМ, СКИБОР, ЛИБОР, ЕУРИБОР и слично).

Образецот ВКС се пополнува со соодветна примена на правилата од оваа точка, точките 4 и 5, како и правилата коишто важат за пополнување на образецот ФКС, дефинирани во точките 7, 8, 9, 10 и 11 од ова упатство.

Образец ПКС

13. Образецот ПКС ги вклучува позициите со прилагодлива каматна стапка, т.е. позициите кај кои каматната стапка се менува врз основа на одлука на соодветен орган на банката, при што банката го врши распоредувањето на овие позиции по одделни временски периоди во согласност со точките 22 и 23 од Одлуката. Позициите со ануитетска отплата се распоредуваат на следниов начин:

- сите ануитети коишто достасуваат до временскиот период утврден согласно со точките 22 и 23 од Одлуката, се распоредуваат според преостанатиот рок на достасување на секој одделен ануитет;

- збирниот износ на сите останати ануитети (коишто не се распоредени согласно со алинејата 1 од оваа точка) се распоредуваат во временскиот период утврден согласно со точките 22 и 23 од Одлуката.

Како позиции со прилагодлива каматна стапка се сметаат позициите кај кои каматната стапка се менува врз основа на одлука на соодветен орган на банката.

Образецот ПКС се пополнува со соодветна примена на правилата од оваа точка, точките 4 и 5, како и правилата коишто важат за пополнување на образецот ФКС, дефинирани во точките 7, 8, 9, 10 и 11 од ова упатство.

II. 2. Образец ВПВ - Вкупна пондерирана вредност

14. Образецот ВПВ - Вкупна пондерирана вредност, се пополнува со примена на следниве правила:

14.1 На редовите бр. 1.1, 1.2... - „нето пондерирана позиција за валута _____“, се внесуваат збировите на добиените нето пондерираны долги или кратки позиции за денари, секоја одделна значајна валута и збирно за сите останати валути, од обрасците ФКС, ВКС и ПКС (збир на редот бр. X од обрасците ФКС, ВКС и ПКС за соодветната валута). Долгите нето пондерираны позиции во одделни валути се прикажуваат со позитивен предзнак, а кратките нето пондерираны позиции во одделни валути со негативен предзнак.

14.2 На реден бр. 2 - „вкупна пондерирана вредност - промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности“, се искажува вкупната пондерирана вредност на портфолиото на банкарски активности како збир на нето пондерираныте позиции за денари, одделните значајни валути и збирно за сите останати валути од овој образец. Вкупната пондерирана вредност на портфолиото на банкарски активности се изразува во апсолутна вредност и ја прикажува промената на економската вредност на ова портфолио како резултат на оцената за промената на каматните стапки со користење на стандардниот каматен шок.

14.3 На реден бр. 3 - „сопствени средства“, се внесува износот на сопствените средства на банката од крајот на последниот квартал, освен ако во периодот од датумот на последниот квартал и датумот на изготвување на образецот ВПВ е извршена значителна промена на износот на сопствените средства (пр. нова емисија на акции, издаден хибриден или субординиран инструмент, остварена загуба во тековното работење и слично), којашто не е опфатена во пресметката на сопствените средства од последниот квартал.

14.4 На реден бр. 4 - „вкупна пондерирана вредност /сопствени средства“, се искажува односот помеѓу износот на вкупната пондерирана вредност на портфолиото на банкарски активности (реден бр. 2 од овој образец) и сопствените средства на банката (реден бр. 3 од овој образец), изразен во проценти.

III. РОКОВИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА

15. Банката е должна да ги изготвува извештаите од точка 3 од ова упатство на месечна основа и да ги доставува до Народната банка согласно со главата V од Одлуката.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

16. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на банките соодветно се применуваат и на штедилниците и на филијалите на странските банки во Република Македонија.

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.07.2010 година.

Бр. 3
18 март 2010 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

Банка/Штедилница _____

Образец ПКС
Валута _____

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности со прилагодлива каматна стапка на _____ година

		Времениски период												
		до 1 месец	1-3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	1-2 години	2-3 години	3-4 години	4-5 години	5-7 години	7-10 години	10-15 години	15-20 години	над 20 години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ													
	АКТИВА													
1	Средства по видување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Трансакциски сметки													
	Депозити по видување													
2	Издрожена задолжителна резерва и задолжителни депозити													
3	Орочени депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Депозити со можност за предвремено плаќање													
	Останати орочени депозити													
4	Кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредити со можност за предвремена отплата													
	Останати кредити													
5	Хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти со кои не се тргува активно, а коишто се вреднуваат по објективната вредност преку билансот на успех													
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти расположливи за продажба													
	Должнички хартии од вредност и други финансиски инструменти коишто се чуваат до достасување													
6	Останата несомната актива													
1	Вкупна билансна актива (1+2+3+4+5+6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПАСИВА													
7	Обврски по видување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Трансакциски сметки													
	Депозити по видување													
8	Орочени депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Депозити со можност за предвремено плаќање													
	Останати орочени депозити													

во 000 денари

Банка/Штедилница_____

Образец ВПВ

ИЗВЕШТАЈ

за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на _____ година

во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА _____ (ФКС + ВКС + ПКС)		
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА _____ (ФКС + ВКС + ПКС)		
	...		
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**708.**

Врз основа на член 203 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09 и 130/09) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09), Министерството за образование и наука на Република Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија на 19 март 2010 година, го склучија следниот

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Колективниот договор за основното образование во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/09 и 28/10) членот 35 се менува и гласи:

„Член 35

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работникот, се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот коефициент за степен на сложеноста на работното место и тоа:

I. ГРУПА

Едноставна, рутинска работа за обавување на работните задачи:

- општ работник

Коефициент на сложеност 1,00

II. ГРУПА

Помалку сложени работни задачи, односно работа со едноставни средства за работа:

1. Подгрупа

- хигиеничар
- чувар

Коефициент на сложеност 1,301

2. Подгрупа

- перачка
- сервирка-садомијач

Коефициент на сложеност 1,421

III. ГРУПА

Средно сложени работи и задачи, за кои се потребни потесни познавања за работата:

- ложач-ракувач на парни котли

Коефициент на сложеност 1,601

IV. ГРУПА

Сложени работи од широк профил за кои се потребни и стручни познавања:

1. Подгрупа

- економ-домаќин

- готвач

- хауз-мајстор

Коефициент на сложеност 1,781

2. Подгрупа

- возач

Коефициент на сложеност 1,902

V. ГРУПА

Сложени работи кои бараат поголем степен на самостојност во извршување на работата:

- благајник

- технички секретар

- негувател

Коефициент на сложеност 1,902

VI. ГРУПА

Посложени работи за кои се бара целосна самостојност во повеќе области во извршување на работата.

- технички секретар кој врши благајнички и други слични работи

- благајник кој врши и административни и слични работи

Коефициент на сложеност 2,022

VII.-1 ГРУПА

Високо сложени работи сврзани за изведување на воспитна и стручна работа кои бараат самостојност во извршување на работата:

- секретар

- воспитувач

Коефициент на сложеност 2,503

VII.-2. ГРУПА

Високо сложени работи во воспитно-образовниот процес на наставниците и стручните соработници кои имаат можност на усовршување, оспособување и напредување во звања согласно Закон.

1. Подгрупа

- наставник-приправник

- стручен соработник-приправник

Коефициент на сложеност 2,292

2. Подгрупа

- наставник-приправник во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник-приправник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава

- стручен соработник-приправник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 2,443

3. Подгрупа

- наставник

- стручен соработник

Коефициент на сложеност 2,503

4. Подгрупа

- наставник во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава
- стручен соработник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 2,683

5.Подгрупа

- наставник-ментор
- стручен соработник-ментор
Коефициент на сложеност 2,803

6.Подгрупа

- наставник-ментор во училишта со ученици со посебни потреби
- наставник-ментор во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава
- стручен соработник-ментор во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 2,984

7.Подгрупа

- наставник-советник
- стручен соработник-советник
Коефициент на сложеност 3,104

8.Подгрупа

- наставник-советник во училишта со ученици со посебни потреби
- наставник-советник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална или групна настава
- стручен соработник-советник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 3,284 “

Член 2

Во членот 36 бројот „0,2“ се заменува со бројот „0,120“.

Член 3

Во членот 37 бројот „0,2“ се заменува со бројот „0,120“.

Член 4

Во членот 39 бројот „0,2“ се заменува со бројот „0,120“.

Член 5

Членот 40 се менува и гласи:

„Член 40

Коефициентот на работниците од соодветната група и подгрупа од членот 35 се зголемува ако работи во ридско-планински подрачја и тоа:

-0,300 коефициент за училишта во прва категорија
-0,180 коефициент за училишта во втора категорија
-0,060 коефициент за училишта во трета категорија

Категоризацијата на училиштата во прва, втора и трета категорија од ридско планински подрачја се врши според акт кој го носи министерот за образование и наука.“

Член 6

Во членот 41 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат со броевите „0,090“ и „0,180“.

Член 7

Во членот 42 бројот „0,20“ се заменува со бројот „0,120“.

Член 8

Овој Колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 2010 година.

Бр. 0301-45/1
19 март 2010 година
Скопје

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија
Претседател,
Дојчин Цветаноски, с.р.

Бр. 10-1315/1
19 март 2010 година
Скопје

Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министер,
Никола Тодоров, с.р.

709.

Врз основа на член 203 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09 и 130/09) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09), Министерството за образование и наука на Република Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија на 19 март 2010 година, го склучија следниот

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за средното образование во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/09 и 28/10) членот 35 се менува и гласи:

„Член 35

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работникот, се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот коефициент за степен на сложеноста и тоа:

I. ГРУПА

Едноставна, рутинска работа за обавување на работните задачи:

- општ работник

Коефициент на сложеност 1,00

II. ГРУПА

Помалку сложени работни задачи, односно работа со едноставни средства за работа:

1. Подгрупа:

- хигиеничар
- чувар

Коефициент на сложеност 1,307

2. Подгрупа:

- перачка
- сервирка-садомијач

Коефициент на сложеност 1,429

III. ГРУПА

Средно сложени работи и задачи, за кои се потребни потесни познавања за работата:

- ложач-ракувач на парни котли

Коефициент на сложеност 1,613

IV. ГРУПА

Сложени работи од широк профил за кои се потребни и стручни познавања:

1. Подгрупа:

- економ-домаќин
- готвач
- хауз-мајстор

Коефициент на сложеност 1,797

2. Подгрупа:

- возач

Коефициент на сложеност 1,92

V. ГРУПА

Сложени работи кои бараат поголем степен на самостојност во извршување на работата:

- благајник

- технички секретар

- негувател

- соработник во практична настава (демонстратор, лаборант и други соработници)

Коефициент на сложеност 1,92

VI. ГРУПА

Посложени работи за кои се бара целосна самостојност во извршувањето на работата:

- раководител на работилница

- технички секретар кој врши и благајнички и други слични работи

Коефициент на сложеност 2,043

VII. 1. ГРУПА

Високосложени работи сврзани за изведување на воспитна и стручна работа, кои бараат самостојност во извршување на работата:

- секретар

- воспитувач

Коефициент на сложеност 2,533

VII.2. ГРУПА

Високо сложени работи во воспитно-образовниот процес на наставниците и стручните соработници кои имаат можност на усовршување, оспособување и напредување во звања согласно закон:

1. Подгрупа

- наставник-приправник
- стручен соработник-приправник

Коефициент на сложеност 2,319

2. Подгрупа

- наставник-приправник во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник-приправник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава

- стручен соработник-приправник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 2,472

3. Подгрупа

- наставник
- стручен соработник

Коефициент на сложеност 2,533

4. Подгрупа

- наставник во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава

- стручен соработник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 2,717

5. Подгрупа

- наставник -ментор
- стручен соработник-ментор

Коефициент на сложеност 2,84

6. Подгрупа

- наставник-ментор во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник-ментор во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава

- стручен соработник-ментор во посебни училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 3,024

7. Подгрупа

- наставник-советник
- стручен соработник-советник

Коефициент на сложеност 3,146

8. Подгрупа

- наставник-советник во училишта со ученици со посебни потреби

- наставник-советник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава

- стручен соработник-советник во училишта со ученици со посебни потреби

Коефициент на сложеност 3,33.“

Член 2

Во членот 36 бројот „0,20“ се заменува со бројот „0,123“.

Член 3

Во членот 38 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат со броевите „0,092“ и „0,184“.

Член 4

Во членот 39 бројот „0,2“ се заменува со бројот „0,123“.

Член 5

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 март 2010 година.

Бр. 0301-46/1
19 март 2010 година
Скопје

Бр. 10-1316/1
19 март 2010 година
Скопје

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија
Претседател,
Дојчин Цветаноски, с.р.

Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министер,
Никола Тодоров, с.р.

ОСНОВЕН СУД – РАДОВИШ

710.

Л И С Т А НА ПОСТОЈАНИ ВЕШТАЦИ НА ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШ

1. Постојани вештаци од областа на економијата.

1. Славица Андонова од Радовиш, ул. „Кеј 8-ми Септември“ бр. 139.
2. Невена Каранфилова од Радовиш, ул. „Лисец“ бр. 22.
3. Татјана Крстева од Радовиш, ул. „22-ри Октомври“ 3-1-8.
4. Ѓорѓи Божинов од Радовиш, ул. „Плачковица“ бр. 183.
5. Грозда Костадинова од Радовиш, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 47.
6. Јулија Стефанова од Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 25.
7. Жаклина Павиќевик од Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 25.
8. Ратко Павиќевик од Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 25.
9. Виолетка Трајанова од Радовиш, ул. „Обрад Цимил“ бр.16.

10. Јанка Димитрова од Радовиш, ул. „Вардарска“ бр. 115.

11. Љупка Ристова од Радовиш, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16.

12. Љубинка Зафирова од Радовиш, ул. „Кирил и Методи“ бр. 10.

13. Христина Коцева од с. Подареш-Радовиш.

14. Данче Ристова од Радовиш, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16.

15. Јован Сулев од Радовиш, ул. „8-ми Септември“ бр. 28.

16. Славе Ристов од Радовиш, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16.

2. Постојани вештаци од областа на медицината

1. Ванчо Ристов - оториноларинголог, од нас. Раклиш-Радовиш.

2. Сашо Ценов - ортопед од Штип, ул. „Хо Ши Мин“ бр.24.

3. Георге Костадинов-невропсихијатар од Штип, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 2/17.

4. Љубинка Вета-невропсихијатар од Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 134.

5. Георги Павлов-невропсихијатар од Радовиш, ул. „Плачковица“ бр. 63.

6. Илија Гаврилов-педијатар од Радовиш, ул. „Први мај“ бр. 21.

7. Јагода Ристова-општа медицина нас. Раклиш-Радовиш.

8. Невенка Гаврилова доктор на медицина од Радовиш, ул. „Први мај“ бр. 21.

9. Светлана Тофиловска Јосифовска-интерна медицина од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 59/8.

10. Јадранка Поцева-невролог од Струмица, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2.

3. Постојани вештаци од областа на стоматологија

1. Гоце Цветаноски од Радовиш, ул. „22-Октомври“ бр. 2/2.

4. Постојани вештаци од областа на психологија

1. Виолета Коцева-од Штип, ул. „Солидарност“ бр. 9/7.

5. Постојани вештаци од областа на ветеринарна медицина.

1. Васко Бозациев од Радовиш, ул. „Ана Поцкова“ бр. 30.

2. Горан Ѓорѓиев од Радовиш, ул. „Кеј 8-ми Септември“ бр.12.

6. Постојани вештаци од областа на земјоделството.

1. Љупчо Тадилов од Радовиш ул. „Кузман Ј. Питу“ бр. 9.

2. Владе Ристов од Радовиш, ул. „Маркова“ бр. 14.

3. Крсте Спасов од Радовиш ул. „М.Тито“ бр. 115.

4. Васил Митев нас. Раклиш.

5. Ванчо Димитров од Радовиш, ул. „Ацо Караманов“ бр. 19.

6. Борис Василев од Радовиш, ул. „Наум Н. Борче“ бр. 4.

7. Постојани вештаци од областа на градежништвото

1. Игор Крстев од Радовиш, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 2.

2. Наталија Трендафилова од Радовиш, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 37.

3. Кирчо Сушинов од Радовиш, ул. „Свети Спасо Радовишки“ бр. 96.

4. Тешко Кукутанов од Радовиш, ул. „Самоилова“ бр. 21.

5. Ефимија Гавритова од Радовиш, ул. „15-ти Корпус“ бр. 29.

8. Постојани вештаци од областа на шумарството

1. Прастов Благој од Радовиш ул. „22-ри Октомври“ бр. 13.

9. Постојани вештаци од областа на сообраќајот

1. Ѓеорѓи Ѓегов од Радовиш, ул. „Плачковица“ бр. 82.

2. Горан Прастов од Радовиш, ул. „22-ри Октомври“ бр. 13.

10. Постојани вештаци од областа на машинство

1. Илија Свирков од Радовиш, ул. „Стив Наумов“ бр. 8.

2. Слободан Филипов од Радовиш, ул. „Самоилова“ бр. 18.

3. Зоран Валаков од Радовиш, ул. „Видое Смилески Бато“ бр. 2.

4. Кирчо Коцев од Радовиш, ул. „Герас Цунев“ бр. 8.

11. Постојани вештаци од областа на електротехника

1. Драги Миленков од Радовиш, ул. „4-ти јули“ бр. 7.

2. Страхил Гавритов од Радовиш, ул. „15-ти Корпус“ бр. 29.

3. Марјанчо Николовски од Радовиш, ул. „Илија Алексков“ бр. 69.

12. Постојани вештаци од областа на рударството

1. Ристо Дамбов од Радовиш, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 13.

13. Постојани вештаци од областа на хемијата и технологијата

1. Дејан Каранфилов од Радовиш, ул. „Лисец“ бр. 22.

14. Постојани вештаци од областа на процена на благородни метали и скапоцени камења

1. Оливер Кузмановски од Скопје нас. Горно Лисиче ул. „Горноврановска“ бр. 45.

15. Постојани вештаци од областа на геодезија

1. Николовски Мирко од Радовиш, ул. „Илија Алексков“ бр. 69.

2. Бошковик Валериј од Радовиш, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 9.

3. Друштво за геодетски работи ДОО ГЕОМ-КОМПАНИ од Радовиш ул. „22-ри Октомври“ б.б.

4. Трговско друштво за геодетски работи ГЕОДЕТ ДООЕЛ од Радовиш, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 9.

16. Постојани вештак од сите области

1. Друштво за вештачења, инженеринг и услуги ЕКСИНГ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 67/2.

Основен суд-Радовиш
Претседател,
Данка Ристова, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010039